

Скопје,
18/10/2019

ДЕБАТА: Западен Балкан: Предворје на Европската унија или поле за натпревар помеѓу големите сили?

Центарот за истражување и креирање политики, заедно со Полската амбасадата во Република Северна Македонија, организираа дебата во „Јавна соба“ со учество на претставници на Владата, невладиниот сектор, академијата и дипломатскиот кор. Учесниците ја дебатираа нејасната и несигурна перспектива на земјите од Западен Балкан за членство во ЕУ и (не)постоењето на алтернативни сценарија на евро-интегративниот процес. Подетално се дебатираше улогата на Русија, Турција и некои од земјите од Блискиот Исток. **Марцин Причодниак**, аналитичар во Азиско-пацифичката програма на Полскиот институт за меѓународни односи и **Ана Крстиновска**, аналитичарка при Центар за истражување и креирање политики во Скопје ираководителка на програмата за ЕУ интеграции се осврнаа најмногу на Кина и нејзината улога и влијание на евроинтегративниот процес врз Западен Балкан.

Учесниците заклучија дека освен ЕУ интеграцијата, нема друга расположлива алтернатива за Западен балкан. Но, потребна е стратешка насока од ЕУ која ќе даде силен поттик на реформите (нормативни и институционални) со поставување на ЕУ цели во услови кога геополитичките интереси и капацитети на останатите светски сили се менуваат. Западен Балкан има потреба од капитал, а со криза на политиката за проширување пристапот до таков капитал од ЕУ е ограничен. Од друга страна, Кина се јавува како извор на лесно достапни финансиски средства чиешто користење некогаш се прави на начин кој ги поткопува стандардите и вредностите на ЕУ во регионот. Затоа регионалната соработка со Кина преку механизми како што е 17+1, но и билатералната соработка на земјите од Западен Балкан треба да ги има предвид генералните трендови во соработката меѓу ЕУ и Кина.

Но, во моментов недостасува единство на ниво на ЕУ околу соработката со Кина и насока од ЕУ за односите меѓу Западен Балкан и Кина. Затоа е потребно земјите од регионот преку регионална соработка да усвојат најдобри практики кои се во согласност со европските вредности како и стандардите за заштита на животна средина, спречување на корупција, добро финансиско управување и заштита во работни односи, како и да ја интензивираат економската соработка со Кина додека истовремено спроведуваат нормативни и институционални реформи утврдени со европските заеднички политики.

Дискусијата се одвиваше според Чатам Хаус правилата и без директна медиумска покриеност.